



ПОВРЗАНИ СО ДОБРА ПРИЧИНА!

Würth ќе донира 2 Euro на непрофитни организации за секој продаен сет



LIMITED EDITION

СЕТ АЛАТИ

СО ПОТПИС НА REINHOLD WÜRTH



Reinhold
**WORKOUT
WEEK 2020**





75 ГОДИНИ WÜRTH
25 ГОДИНИ WÜRTH МАКЕДОНИЈА

LIMITED EDITION OFFER

ОД СЕКОЈ ПРОДАДЕН СЕТ WÜRTH ДОНИРА 2 ЕВРА ВО ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ LIMITED EDITION 2020

Арт. Бр.07172020



-50%



Ограничено специјално издание со
потпис на Рајнхолд Вурт. *Rhüth*

- Кутија со ексклузивна црна површина потпишана од Рајнхолд Вурт
- Битови обоени во различни бои за полесно определување на димензијата
- Влошка со карбон финиш
- 29 парчиња.

16 x битови 25 mm: PH 1, 2, 3; PZ 1, 2; прав 0,6x3,5 mm,
0,8x5,5 mm; имбус 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
10 x патенти 18 mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1 x адаптер
1 x клуч со двострано крцкало
1 x продолжеток

Rhüth
**WORKOUT
WEEK 2020**

Износ на понудата

2,690,00 ден.

Понудата важи до истек на количините. Цените се без ДДВ



75 ГОДИНИ WÜRTH
25 ГОДИНИ WÜRTH МАКЕДОНИЈА

LIMITED EDITION OFFER
 ОД СЕКОЈ ПРОДАДЕН СЕТ WÜRTH ДОНИРА 2 ЕВРА ВО ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ROST OFF PLUS


400 ML.

Арт. Бр. 071425350

ROST OFF PLUS е средство за отстранување на корозија со адитиви на **OMC2** технологија која ги заштитува од абеење површините како и има дејство на подмачкувач
Како дејствува OMC2 технологијата:


Микроскопски гледано сите метални површини се рапави и триењето при работа доведува до нивно постојано абеење

OMC2 адитивите ја израмнуваат површината со металопластична деформација со помош на металооргански соединенија



— Првобитна — Израмнета површина

12 x



СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ

LIMITED EDITION 2020

Арт. Бр. 07142020



WÜRTH

WORKOUT WEEK 2020

Износ на понудата

RW20-8

3,990,00 ден.

Понудата важи до истек на количините . Цените се без ДДВ



75 ГОДИНИ WÜRTH
25 ГОДИНИ WÜRTH МАКЕДОНИЈА

LIMITED EDITION OFFER

ОД СЕКОЈ ПРОДАДЕН СЕТ WÜRTH ДОНИРА 2 ЕВРА ВО ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

МАШИНСКИ ЧИСТАЧ, ВМФ, 5 ЛИТ.
Арт. Бр. 08931182

СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ
LIMITED EDITION 2020
Арт. Бр.0624932020



2 x



Скенирајте го QR кодот со вашиот телефон и погледнете каде и како може ова средство да се употребува, како и погледнете ја неговата способност за чистење и одмастување

Rhinoth
WORKOUT WEEK 2020

Износ на понудата **5,190,00** ден. **RW20-9**

Понудата важи до истек на количините. Цените се без ДДВ



75 ГОДИНИ WURTH
25 ГОДИНИ WURTH МАКЕДОНИЈА

LIMITED EDITION OFFER
ОД СЕКОЈ ПРОДАДЕН СЕТ WURTH ДОНИРА 2 ЕВРА ВО ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ-
1/2"-31 ПАРЧЕ
Арт. Бр.096513310

- ▶ 1/2 патенти ZEBRA
 - ▶ Комбинација од долги и кратки прифати за имбус и торкс завртки
 - ▶ Сет од 31 парче
- кратка верзија TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
долга верзија TX 30, 40, 50, 60
кратка верзија: М 5, 6, 8, 10
долга верзија М 8, 10, 12
имбус краток: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
имбус долг 6, 8, 10, 12 mm



СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ
LIMITED EDITION 2020
Арт. Бр.07142020



Wurth
WORKOUT WEEK 2020

Износ на понудата RW20-5
6,990,00 ден.

Понудата важи до истек на количините. Цените се без ДДВ



75 ГОДИНИ WÜRTH
25 ГОДИНИ WÜRTH МАКЕДОНИЈА

LIMITED EDITION OFFER

ОД СЕКОЈ ПРОДАДЕН СЕТ WÜRTH ДОНИРА 2 ЕВРА ВО ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СЕТ ОДВРТУВАЧИ, 6 ПАР.

ZEBRA

Арт. Бр. 061392326

0.6 x 3.5 x 100 mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm,
1.2 x 8.0 x 175, PH1, PH2



ZEBRA ВОДОИНСТАЛАТЕРСКА КЛЕШТА

250MM

Арт. Бр. 071401563



СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ

LIMITED EDITION 2020

Арт. Бр. 07142020



Rhino
**WORKOUT
WEEK 2020**

Износ на понудата

RW20-6

4,990,00 ден.

Понудата важи до истек на количините. Цените се без ДДВ



75 ГОДИНИ WÜRTH
25 ГОДИНИ WÜRTH МАКЕДОНИЈА

LIMITED EDITION OFFER

ОД СЕКОЈ ПРОДАДЕН СЕТ WÜRTH ДОНИРА 2 ЕВРА ВО ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СЕТ РАЧВАСТ ОКАСТ 6 ПАР.

ZEBRA

Арт. Бр. 071425350




- ▶ Вилушкато окасти клучеви ZEBRA квалитет
- ▶ Двострано флексибилно крцкало на окастиот дел. овозможува функционално и на најнепристапни места

СЕТ НАСАДНИ КЛУЧЕВИ

LIMITED EDITION 2020

Арт. Бр.0624932020



Rhino
WORKOUT WEEK 2020

Износ на понудата

RW20-7

4,890,00 ден.

Понудата важи до истек на количините . Цените се без ДДВ



75 ГОДИНИ WÜRTH
25 ГОДИНИ WÜRTH МАКЕДОНИЈА

LIMITED EDITION OFFER

ОД СЕКОЈ ПРОДАДЕН СЕТ WÜRTH ДОНИРА 2 ЕВРА ВО ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СЕТ СО "SMART STEP" БУРГИИ И БИТОВИ LIMITED EDITION 2020

Арт. Бр.0624932020

Ограничено специјално издание со
потпис на Рајнхолд Вурт. *Rhüth*



-50%

- ▶ Бургии со степенаста геометрија на врвот, ексклузивно достапна само во WÜRTH. Нудат висока прецизност при дупчење, челик со јачина од 1,000 N / mm², алуминиум, пластика, неметали, тврди и меки дрва. Дупчење под агол. само центрирање, идеална за дупчење на завртки.
- ▶ Limited edition држач за битови
- ▶ Битови за најчесто употребувани завртки
- ▶ Влошка со карбон финиш
- ▶ 31 парче
 - 5 x бургии HSS DIN 338 SMART STEP 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm
 - 1 x 1/4" магнетен држач специјална едисија
 - 10 x 1/4" битови од 25 mm AW 10, 20, 25, 30, 40, PH1, 2, 3, PZ 1, прави 0,6x3,5 mm, 0,8x5,5 mm, TX 10, 15, 20, 25, 30, имбус 3, 4, 5 mm
 - 5 x 1/4" магнетни битови за завртки со шестоаго. глава 7, 8, 3/8", 10, 13 mm

Rhüth
**WORKOUT
WEEK 2020**



**ТЕХНОЛОГИЈА
SMART STEP**
**ПРЕЦИЗНО
БРЗО
СИГУРНО**

Акциска цена со работ

2,990,00 ден.

Понудата важи до истек на количините. Цените се без ДДВ



75 ГОДИНИ WÜRTH
25 ГОДИНИ WÜRTH МАКЕДОНИЈА

LIMITED EDITION OFFER

ОД СЕКОЈ ПРОДАДЕН СЕТ WÜRTH ДОНИРА 2 ЕВРА ВО ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЕЛЕКТР. ПНЕВМ. ЧЕКАН-ДУПЧАЛКА

ERHD 28-MLS

Арт. Бр.5717001011



- 650 W моќност
 - 2 режима на работа
 - РОНМ - Метален футер
 - тежина 2,4 кг
- 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА**

**CUT&COOL МАСЛО ЗА ДУПЧЕЊЕ
И РЕЖЕЊЕ, 400 ML**
Арт. Бр.0893050004

2 x



СЕТ "SMART STEP" БУРГИИ И БИТОВИ

LIMITED EDITION 2020

Арт. Бр.0624932020



**ТЕХНОЛОГИЈА
SMART STEP**
**ПРЕЦИЗНО
БРЗО
СИГУРНО**

Rhino
**WORKOUT
WEEK 2020**

Износ на понудата

RW20-4

6,990,00 ден.

Понудата важи до истек на количините . Цените се без ДДВ



75 ГОДИНИ WÜRTH
25 ГОДИНИ WÜRTH МАКЕДОНИЈА

LIMITED EDITION OFFER

ОД СЕКОЈ ПРОДАДЕН СЕТ WÜRTH ДОНИРА 2 ЕВРА ВО ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

БАТЕРИСКА ДУПЧАЛКА ОДВРТУВАЧ BDD 10,8 POWER, 1,5AH Арт. Бр.0624932020

- компактна дупчалка 10.8 V
- 18 степени на подесување на сила на затегање
- 2x Li-ion батерии со капацитет од 1.5 AH
- брз полнач
- пластичен кофер
- 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА



СЕТ "SMART STEP" БУРГИИ И БИТОВИ LIMITED EDITION 2020 Арт. Бр.0624932020



**ТЕХНОЛОГИЈА
SMART STEP**
ПРЕЦИЗНО
БРЗО
СИГУРНО

Rhino
**WORKOUT
WEEK 2020**



Износ на понудата

8,590,00 ден.

Понудата важи до истек на количините . Цените се без ДДВ



75 ГОДИНИ WÜRTH
25 ГОДИНИ WÜRTH МАКЕДОНИЈА

LIMITED EDITION OFFER

ОД СЕКОЈ ПРОДАДЕН СЕТ WÜRTH ДОНИРА 2 ЕВРА ВО ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПНЕВМАТСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

DSS 1/2

Арт. Бр.07037560



- компактна лесна
- 840 Nm сила на одвртување
- 6 степен подесувач на сила на затегање/одвртување
- 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

СЕТ "SMART STEP" БУРГИИ И БИТОВИ

LIMITED EDITION 2020

Арт. Бр.0624932020



ТЕХНОЛОГИЈА
SMART STEP
ПРЕЦИЗНО
БРЗО
СИГУРНО

Rhino
WORKOUT
WEEK 2020

Износ на понудата RW20-2

8,490,00 ден.

Понудата важи до истек на количините . Цените се без ДДВ



75 ГОДИНИ WÜRTH
25 ГОДИНИ WÜRTH МАКЕДОНИЈА

LIMITED EDITION OFFER

ОД СЕКОЈ ПРОДАДЕН СЕТ WÜRTH ДОНИРА 2 ЕВРА ВО ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЕЛЕКТР. ПНЕВМ. ЧЕКАН-ДУПЧАЛКА

ERHD 28-MLS

Арт. Бр.07037560



- 800 W моќност
- 3,2 J сила на удар
- 4000 удари во мин
- 2,9 кг, тежина
- 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

Rhino

**WORKOUT
WEEK 2020**

СЕТ "SMART STEP" БУРГИИ И БИТОВИ

LIMITED EDITION 2020

Арт. Бр.0624932020



**ТЕХНОЛОГИЈА
SMART STEP**
**ПРЕЦИЗНО
БРЗО
СИГУРНО**

Износ на понудата

RW20-3

9,990,00 ден.

Понудата важи до истек на количините . Цените се без ДДВ